

Врз основа на член 19-а став 3 од Законот за регистрирање на готовинските плаќања (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 31/01, 42/03, 47/03, 40/04, 70/06, 126/06, 60/07, 88/08, 133/09 и 171/10), министерот за финансии донесе

**ПРАВИЛНИК**  
**ЗА НАЧИНОТ НА ИЗБОР И ПОБЛИСКИТЕ УСЛОВИ ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА**  
**НЕЗАВИСНИТЕ АКРЕДИТИРАНИ ПРАВНИ ЛИЦА КОИ СЕ ОДНЕСУВААТ НА**  
**ОПРЕМАТА, КАДАРОТ, ЛОКАЦИСКИТЕ И ПРОСТОРНИТЕ УСЛОВИ**

**Член 1**

Со овој правилник се пропишува начинот на избор и поблиските услови за овластување на независните акредитирани правни лица (во натамошниот текст: контролни тела) кои се однесуваат на опремата, кадарот, локациските и просторните услови на истите.

**Член 2**

На јавниот повик можат да се јават правни лица кои ги исполнуваат следниве услови:

- да имаат вработено најмалку две лица со високо образование од областа на електроника и информатика, кои имаат најмалку две години работно искуство во областа;
- да се акредитирани за контрола на функционалните и техничките карактеристики на фискалниот систем на опрема од страна на Институтот за акредитација на Република Македонија, согласно барањата за акредитација на контролни тела или да е во процес на акредитација и истата да ја стекне најдоцна до една година од доставувањето на барањето за акредитација;
- да располага со соодветни простории за работа;
- да располагаат со опрема за испитување на степен на заштита, испитување на удари и потискување, испитување на темепературните и атмосферските влијанија, испитување на запаливост, испитување на напојувањето и протокот на струја, испитувањето на влијание од електромагнетни полиња и друго;
- да имаат план и начин на вршење на проверката и контролата на системот на фискалната апаратура како и обемот на истата;
- да ја стави на увид својата организациска структура;
- да достави ценовник според кој ќе врши наплата на услугите; и
- да не врши советодавна активност за субјектите над кои врши контрола.

### Член 3

Поднесената документацијата од член 2 на овој правилник ја проверува Комисија формирана од министерот за финансии и дава предлог за овластување на контролни тела.

### Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр.20-

\_\_\_\_\_ 2011 година

Скопје

МИНИСТЕР ЗА ФИНАНСИИ

м-р Зоран Ставрески